

Според службените податоци од Интерпол, најголемиот непријател на албанската нарко мафија во светот е чешката полиција. Историските податоци покажуваат дека првите албански продавачи на дрога во Прага се појавиле уште во далечната 1930 година. Општествените и политичките промени во Чешка, по паѓањето на источниот социјалистички блок, доведоа до пораст на трговијата со наркотици, па со тоа нарко мафијата имаше голем подем во оваа средноевропска земја.



Пишува:
Мишко ТАЛЕСКИ

Албанската мафија во Чешка има околу 10.000 членови. Има докази дека таа тесно соработува со одредени луѓе од чешкото правосудство и полицијата, така што покрај илегалната трговија со дрога, овие Албанци се занимаваат и со корупција. Од вкупно 30 нации кои се занимаваат со шверц на дрога во Чешка, косовските Албанци имаат најорганизирана, најбрутална и најопасна нарко мафија. Во Чешка тие носат дрога со тони, која потоа се пренесува во Стокхолм, Лондон, Мадрид и Њујорк. Одредени информации гово-

лициска академија и Правен факултет на Карловиот универзитет во Прага. Тој е еден од најобразованите полицајци во Чешка. Дваесет години работел во полиција, а 16 години специјалност му била дрогата. Се занимавал со разузнавачки, аналитички и оперативни работи, со превенција и образование, како и со меѓународна соработка. По распаѓањето на Чехословачка, му било забележано дека е комунистички кадар, но сепак опстоил како професионалец. Иако бил директор на Управата, сепак имал обичај и лично да учествува во полициските операции против нарко мафијата во Чешка. Општествените и политичките промени во Чешка, по паѓањето на ис-

вкупно 365 тони дрога. Моментно, најмногу се користи синтетичката дрога, потоа марихуаната и хероинот. Центри на нарко мафијата во Чешка се Прага, Топлице и Моравице.

Голем број Албанци имаат југословенски пасоши, па многумина од нив во полициските картотеки се водат како Југословени. Сепак, во полицијата ги запишуваат и како етнички Албанци. Некои од нив се вработени во трговски фирми и златарници, кои во Чешка ги држат Албанци католици. Според историските податоци, во Прага првите албански продавачи на дрога се појавиле уште во далечната 1930 година. Тогаш бил уапсен еден Албанец, но не бил осу-

СЕДУМ ДЕЦЕНИИ БОРБА ПРОТИВ

рат дека организатор на нарко кампањата на косовските Албанци е Србин. Покрај себе тој има четворица Албанци од Косово и четворица Чеси. Станува збор за извесен Жељко Милановиќ, судија од Белград, кој има 46 години. Во Чешка влегол во 1994 година, а веќе во 1997 година успеал да добие легални документи за престој. Според службените податоци од Интерпол, најголемиот непријател на албанската нарко мафија во светот е чешката полиција. Се смета дека најопасниот противник на Албанците, кои по Европа тргуваат со наркотици, е полковникот од Прага, Џорџи Комороус. Како што пишува во архивата на Интерпол, за 16 години колку што овој чешки полицаец се бори со албанската нарко мафија, тој запленил 98 тони хероин.

"СПЕЦИЈАЛИСТ" ЗА НАРКО МАКРОАТА

Кој е полковникот Комороус? Тој е поранешен боксер а сегашен каратист со бројни тетоважи по телото. Завршил по-

точниот социјалистички блок, доведоа до пораст на трговијата со наркотици, па со тоа нарко мафијата имаше голем подем во оваа средноевропска земја. Најголемо влијание врз јакнењето на криминалот и особено на нарко мафијата имала постреволуционерната еуфорија, која ги забавувала реформите во правосудството и во полицијата, а тоа довело до слабеење на правната држава. Во меѓувреме, нелегалниот прилив на емигранти драстично се зголемил. Чешка се наоѓа во срцето на Европа, па, оттука е мошне привлечна за сите видови емигранти, а особено за криминалните групи. Таа е подеднакво достапна до Германија, Австрија, Италија, Франција, Белгија и Холандија.

Во Чешка последнава деценија континуирано пристигнуваат емигранти од Косово, Македонија, Црна Гора и Албанија. Заедно со нив доаѓа и дрогата. Денес, само во Прага има околу 46.000 наркомани, а во цела Чешка повеќе од 100.000. Ако секој наркоман дневно троши по еден грам дрога, тоа значи дека чешките наркомани годишно трошат

ден за трговија со дрога, го протерале во Унгарија, каде убил еден полицаец, па дури по тој чин бил осуден на робија и за наркодилерство. Според податоците на Интерпол, албанската мафија во Чешка брои околу 10.000. Тие, пред сè, се задолжени за логистика, за регулирање на статусот, сместувањето, престојот, идентитетот на мафијашите, организираат акции, разнесуваат дрога и сл. Имаат и т.н. технички персонал, кој е задолжен за опремување, превоз и криење на мафијашите. Албанската мафија во Чешка е специјализирана за проституција и за хероин. Таа почнала да јакне од 1993 година, кога Албанците прво склучиле договор со турската нарко мафија за доставување хероин од Турција, но на почек. Со големите суми Албанците ги надминале и Арапите, кои дотогаш држеле монопол на илегалниот пазар. Во деведесеттите години од минатиот век, Албанците во Чешка го пуштиле хероинот на улиците. Дрогата била со висок квалитет, а релативно евтина за чешкиот стандард. Само за две години, со таквиот начин на работење, ги

натерале руската, нигериската, кинеската, романската и виетнамската наркомафија да банкротираат. Парите од трговијата со дрога Албанците ги користеле за купување недвижен имот. Мафијата купувала стари куќи и станови во центарот на Прага, за кои плаќала од 10 до 100 милиони круни, ги реновирала и ги претворала во хотели или во апартмани за живеење. Дел од парите вложувале во ноќни клубови и барови, исто така, во центарот на Прага, бидејќи во нив ја развивале проституцијата. Тие парите ги вложувале и во трговија со златен накит, која во Чешка е мошне развиена.

Всушност, речиси сите златарници во Прага се сопственост на Албанци. Последниве години парите од дрогата ги вложуваат и во текстил. Чешката полиција има сигурни докази дека дел од парите се насочува за купување оружје, кое потоа се испраќа на Балканот.

ЗАКАНИ ДО ЧЕШКАТА ПОЛИЦИЈА

Минатата година полицијата на Прага извела тајна операција за апсење на албански нарко групи во центарот на престолнината. Во автомобил марка "мер-



седес" бил откриен Албанец, кој не сакал да се предаде. Посегнува по пиштолот специјалците биле принудени да го убијат. Подоцна се покажало дека тој бил главен книговодител на албанската нарко мафија во Прага, единствениот

кој ја знаел шифрата на тајната албанска сметка во банка, на која се наоѓале парите заработени од дрога. Откако книговодителот бил убиен, Албанците не можеле да ги подигнуваат парите од банка. Со тоа не можеле да им ја платат дрогата на турските снабдувачи, па настанал раскол во соработката меѓу албанската и турската нарко мафија. На Албанците од Косово им пропаднале околу 30 милиони круни или еден милион евра од таа тајна сметка. Тогаш почнале заканите за ликвидација упатени до чешки полицајци, меѓу кои и до

полиција има сознанија дека еден Србин дури бил именуван за кум на албанската мафија во Прага. Тој редовно одел во Приштина и оттаму превезувал хероин и кокаин низ Европа. Се покажало дека бил главен организатор на нарко мафијата во Чешка. Жељко Милановиќ е бегалец од Сараево, кој работел како книговодител во фабриката ТАС во Вогошка. Потоа дошол во Србија, каде во Пожаревац се спријателил со Марко, синот на Слободан Милошевиќ. Полицијата во Чешка континуирано му ги прислушувала телефоните и преку еден до-

Албанците во Чешка имаат повеќе криминални групи. Секоја од тие групи брои по околу 100 члена. На чело на групата се наоѓа т.н. кум, а целата нарко мафија ја водат лица од Косово. Еден од тие кумови е и Принц Доброши. Пред шест години чешката полиција го уапсила и го депортирала во Шведска за да одлежи стара затворска казна. Денес Доброши е на слобода. Неодамна тој ја посетил Приштина, а веднаш потоа повторно се појавил во Чешка. Доброши учествувал во набавката на оружје за Косовските Албанци, а можно е и да ги финансирал и бунтовниците во Македонија. Во еден од неговите станови бил пронајден список со членови на ОВК, на кои им испраќал големи суми. Последниве неколку години, Управата за борба против дрогата извела повеќе од 30 тајни операции против албанската мафија. Кон средината на деведесеттите години албанските семејства Гаши и Ајети организирале криумчарски синџир, кој се протегал од Бујановац, преку Белград и Прага до Цирих. Во операцијата за разбивање на овој мафијашки клан учествувале полициски организирани екипи од Чешка, Србија и Црна Гора, Германија, Италија и од Швајцарија. Операцијата носела име "Стрико", бидејќи главниот доушник бил еден од членовите на семејството Гаши. Тогаш биле уапсени 90 албански мафијаши и заплени околу 300 килограми хероин.

полковникот Јиржи Комороус. Дури била распишана награда од милион евра за оној кој ќе го убие полковникот на чешката полиција. Не плашејќи се од заканите, Комороус јавно им се заканил на мафијашите дека сите ќе ги уапси.

Сепак, покрај Албанците од балканските простори, во Чешка со нарко дилерство се занимаваат и Србите. Нивниот број е значително помал. Чешката

ушник го следела неговото движење. Милановиќ во Приштина земал околу 7 килограми хероин и 1,5 килограм кокаин. На едно паркиралиште на автопатот меѓу Брно и Прага му била организирана заседа. Специјалците биле скриени во две комби возила. Веднаш по запирањето на автомобилот специјалците со автомати в раце го уапсиле Милановиќ, кај кого била пронајдена дрогата.



ADNAN REISEN

STUTTGART

ADNAN D.o.o. Lazani
 Tel.: 048 / 473 315
 Mob. 070 / 711 788

Büro Stuttgart
 Tel. 0711 / 8 17 78 72
 Fax 0711 / 8 17 78 73
 Mobil 0171 / 5 46 32 20
 e-mail: dautoski@web.de



Direktor Alija Dautoski

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH



FREIBURG
 OFFENBURG
 KARLSRUHE
 STUTTGART
 ULM
 AUGSBURG
 MÜNCHEN
 KUMANOVO
 SKOPJE
 GOSTIVAR
 KICEVO

↓ VERBINDUNG MIT SPOJUVANJE SO ↓
 STRUGA PRILEP
 OHRID BITOLA

BALI D.o.o Struga
 Mob. 070 / 247 920
 0173 / 9410324

Büro Freiburg
 Tel. 0761 / 500 235
 Mob. 0170 / 411 7693

Büro Offenburg
 Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela
 Germanija - MAKEDONIJA
 Sekoja sreda, sabota i nedela
 Makedonija - GERMANIJA

Informacii i rezervacii od 900 do 2100 časot